

ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАЊЕ ИЛИ УБЛАЖУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОРОНАВИРУС (COVID-19)

ПРЕПОРАКИ ЗА ГРАДИЛИШТА (ИНВЕСТИТОРИ/РАБОТОДАВАЧИ)

Препораки/известувања за сите присутни во градилиштето



Евиденција на сите лица кои по некој основ биле или сеуште работат на градилиштето

Евидентирајте ги сите лица/вработени кои биле или се присутни на градилиштето и списоците од секој ден чувајте ги најмалку 30 дена



Информации / Насоки за однесување на градилиштето

На влезот/видно место поставете табли или плакати со **информации/ препораки** за однесување и за COVID-19; Препорачливо е и на влез да се користи **термална камера или термометар**.



Средства за дезинфекција на лицата и возилата кои влегуваат на градилиштето

На влезот поставете **средство за дезинфекција** на секој кој ќе влезе во градилиштето, како и средство за дезинфекција на возилата (градежни, транспортни, дистрибутивни и сл.)

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ГРАДИЛИШТЕТО



Заштитни средства за вработените

Обезбедете доволно **заштитни средства** за вработените



Обележани места со корпи за отпадоци со поклопец

Обезбедете **корпи за отпадоци** со поклопец за фрлање на искористените (ракавици, маски и хартиени марамчиња). Истите обележете ги за што се наменети.



Средства за дезинфекција и места за лична хигиена

Обезбедете на целото градилиште неколку места со **средства за дезинфекција**, како и места со вода каде вработените ќе можат да ги мијат рацете



Однесување и групирање на вработените

Организирајте го редот и однесувањето на вработените со поставување на информативни табли/знаци во градилиштето со кои ќе укажете како да се однесуваат и да не се групираат



Дезинфекција и чистење на сите патишта / коридори за движење

Еднаш дневно вршете **дезинфекција на коридорите за движење**, санитарните јазли, местата каде се полни вода и просториите каде вработените конзумираат храна.



Безбедно растојание меѓу вработените

Организирајте ја работата така, што ќе **обезбедете најмало растојание** меѓу вработените од 1,5 до 2 метра (по хоризонтала и вертикала) на работни позиции, како и при користење на пауза



Дезинфекција на сите новопристигнати материјали

Сите **новопристигнати материјали и полупроизводи**, посебно пластика или метал, задолжително да се дезинфицираат.

ВНИМАВАЈТЕ!!! Доколку некое лице има симптоми на **COVID-19** веднаш да го напушти градилиштето и да се постапи согласно препораките на надлежните институции, да се јави на еден од јавно објавените контакт броеви.